

ПОВИК БР. 30/2020

Институтот за стратешки истражувања и едукација (ИСИЕ) од Скопје за потребите на реализација на проектот потребите на реализација на проектот *Monuments and Brutalist Architecture of North Macedonia: Boosting Tourist Promotion to Support Local Development (MBA)* (Спомениците и бруталистичката архитектура во Северна Македонија: Зголемување на туристичката промоција и подржување на локалниот развој) кој е финансиран од Regional Cooperation Council објавува повик за набавка

1. Предмет на набавка

Предмет на набавка е техничка обработка и прилагодување на формат на сликите, видеата, аудио записи и текстуални записи како и нивно интегрирање во мобилна апликација за IOS и Android. Понудувачот има обврска да обезбеди и обука од 20 часа, на лице одредено од ИСИЕ за раководење со овој сегмент на мобилните апликации.

Во документацијата е опишана содржината на апликацијата која се состои од текст, слики, аудио и видео запис и кои треба да бидат внесени во мобилната апликација која е дел од обврските на овој повик.

Проектната документација е достапна на интернет страницата на ИСИЕ.

2. Критериуми за избор

Цена: 80 поени

Рок на завршување на работите: 20 поени

3. Документи кои треба да се достават

- Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари која ги вклучува сите трошоци на понудувачот во бруто износ како и рокот за завршување на работите
- Листа на референтни претходни проекти или работни задачи со кои се докажува претходно искуство

4. Склучување на договорот и рангирање

Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со буџетот на ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара намалување на понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи со намалување на цената, ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не склучи договор со ни еден понудувач.

5. **Рок за аплицирање:** 31.7.2020 година.

6. **Доставување на понудите:** понудите се доставуваат електронски на следната адреса isienabavki@mail.com во архивата на ИСИЕ или преку пошта.

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.org или на телефонскиот број 071 375 554.